

# Граѓански буџет

на Општина Кочани  
2022 година



# *Граѓански буџет*

---

**Буџетот на општината** е акт на локалната власт со кој се планираат годишните приходи и други приливи и се одобруваат годишните расходи и други одливи на општината.

Буџетот на општината е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.

Буџетот на општината ги демонстрира вредностите и приоритетите на локалната самоуправа.



# *Граѓански буџет*

---

**Основен буџет** на општината е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на општината.

**Граѓански буџет** е прикажување на буџетот на едноставен начин со цел да се информираат граѓаните како се креира и како се трошат распределените средства



# Граѓански буџет

---

**Буџетот содржи три дела: општ, посебен и развоен дел.**

**Општиот дел** ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и другите одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две години.

**Посебниот дел** содржи план на одобрените средства по програми, потпрограми и ставки за фискалната година. Во посебниот дел на буџетот се прикажани расходите според класификацијата на расходите што ја пропишува Министерството за финансии, групирани според корисници и програми.


**Развојниот дел** ги содржи плановите на програмите за развој прикажани по развојни проекти. Во развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за програмите за развој наменети за развојни инвестиции одобрени од Советот на Општина Кочани.



## Извори на финансирање

### Приходи на Општина Кочани за 2022 година

Извор на приходи	Износ	Процент на учество во вкупните приходи
Даночни приходи	135.711.000	21,00%
Неданочни приходи	23.300.000	3,60%
Капитални приходи	50.100.000	7,75%
Трансфери и донации	432.603.000	66,92%
Домашно задолжување	4.700.000	0,73%
<b>Вкупно</b>	<b>646.414.000</b>	




Во 2022 година капиталните приходи изнесуваат 50.100.000 денари, и се 7,75 % од вкупно планираните приходи



## Даночни приходи

Вид даночен приход	Износ	Процент на учество во вкупните приходи
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	6.991.000	5,10%
Данок на имот	38.350.000	28,10%
Данок од специфични услуги	83.470.000	61,10%
Такси за користење или дозволи за вршење дејност	6.900.000	5,00%
<b>Вкупно</b>	<b>136.711.000</b>	



Од структурата на даночните приходи може да се забележи дека најголемо учество ќе имаат приходите остварени од данокот од специфични услуги со 61 %.



# Данок на имот




Вид данок на имот	Износ
Даноци на имот од физички лица	15.000.000
Даноци на имот од правни лица	5.000.000
Данок на наследство и подарок	2.300.000
Данок на промет на недвижности и права	16.000.000
Камата за ненавремено плаќање	50.000
<b>Вкупно</b>	<b>38.350.000</b>



## Неданочни приходи

Видови неданочни приходи	Износ
Глоби, судски и административни такси	2.100.000
Такси и надоместоци	17.000.000
Други неданочни приходи	4.500.000
<b>Вкупно</b>	<b>23.600.000</b>







# *Капитални приходи*

---

Капиталните приходи во 2022 година се проектирани во износ од 50.100.000 денари и тоа од: продажба на градежно земјиште, надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини, приходи од легализација на бесправно изградени објекти...



## *Трансфери и донации*

---

Видови трансфери и донации	Износ
Трансфери од други нивоа на власт	412.662.000
Донации од странство	19.641.000
<b>Вкупно</b>	<b>432.303.000</b>

Во делот на трансферите од другите нивоа на власт доминираат блок-дотациите од државниот буџет, за остварување на надлежностите во основното и средното образование, социјалната заштита, културата и пожарникарството.



## *Домашно задолжување*

---


Видови трансфери и донации	Износ
Друго домашно задолжување	4.700.000
<b>Вкупно</b>	<b>4.700.000</b>



# Расходи

## Расходи на Општина Кочани за 2022 година

Видови расходи	Износ	Процент на учество
Плати и надоместоци	224.027.000	50,12 %
Резерви и недефинирани расходи	1.050.000	0,16 %
Стоки и услуги	125.933.000	19,48 %
Камати	508.000	0,08 %
Субвенции и трансфери	26.249.000	4,06 %
Капитални расходи	159.279.000	24,6 %
Отплата на главнина	9.368.000	1,5 %
<b>Вкупно</b>	<b>646.414.000</b>	





## Расходи

### Расходи на основниот буџет на Општина Кочани

Видови расходи	Износ
Плати и надоместоци	47.022.000
Резерви	1.050.000
Стоки и услуги	52.389.000
Каматни плаќања	508.000
Субвенции и трансфери	14.809.000
Капитални расходи	146.230.000
<b>Вкупно</b>	<b>271.376.000</b>

Процентот на капитални расходи изнесува 53,9 % од вкупниот основен буџет.



## Надлежности

Во Буџетот на Општина Кочани се планирани средства за следните надлежности:

	Надлежност	Износ
A0	Совет на Општина Кочани	5.930.000
D0	Градоначалник на Општина Кочани	3.107.000
E0	Општинска администрација	61.250.000
EA	Капитални трошоци на Општината	6.780.000
F1	Урбанистичко планирање	2.052.000
F2	Уредување на градежно земјиште	600.000
FA	Уредување на градежно земјиште, кап.расходи	39.700.000
FD	Уредување на град. земјиште во рурално подрачје, кап. расх	4.000.000
R1	Заштита на животната средина, капитални расходи	2.900.000
RA	Заштита на животната средина, тековни расходи	3.775.000
G1	Локален економски развој	2.190.000
K1	Култура – библиотекарство	9.150.000
K4	Култура, културни манифестации и творештво	4.000.000
L0	Спорт и рекреација	4.700.000
N1	Основно образование	175.371.000
N2	Средно образование	115.483.000
T1	Здравствена заштита	3.450.000
V1	Социјална заштита – Детски градинки	55.906.000
VA	Социјална заштита – капитални расходи	1.468.000
W0	Противпожарна заштита	11.536.000
WA	Противпожарна заштита – капитални трошоци	2.000.000
X10	Родова еднаквост	300.000



## Комунални дејности

	Надлежност	Износ
J1	Снабдување со вода	800.000
J3	Јавно осветлување	8.500.000
J4	Јавна чистота	7.500.000
J5	Јавен локален превоз на патници	700.000
J6	Одржување и заштита на локални патишта и регулација на сообр.	4.050.000
J7	Одржување и користење на паркови и зеленило	4.450.000
JL	Други комунални услуги	4.716.000
JA	Изградба на јавно осветлување	3.500.000
JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	56.700.000
JF	Изградба на сообраќајна сигнализација	1.100.000
JG	Изградба на системи за водоснабдување	9.250.000
JI	Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води	9.400.000
JK	Јавна чистота, капитални расходи	1.000.000
JN	Урбана опрема, капитални расходи	1.800.000
<b>Вкупно</b>		<b>113.466.000</b>



# Буџет на Општина Кочани

---

Постапката за изготвување, донесување и извршување на буџетите на општините, како и известувањето за нивното извршување се засноваат врз следниве начела:

**Сеопфатност** – прикажување на сите приходи и други приливи, расходи и други одливи.

**Буџетска рамнотежа** – вкупните приходи и приливи да ги покриваат одобрените средства со буџетот.

**Специфичност** – одобрените средства да се наменуваат за посебни цели по раздели, програми, потпрограми и ставки.

**Економичност** – одобрените средства ќе се користат навремено, во соодветен износ, имајќи ги предвид квалитетот и цената.

**Ефикасност** – најдобар сооднос меѓу употребените средства и постигнатите резултати.

**Ефективност** – остварување на поставените цели и остварување на саканите резултати.

**Транспарентност** – вклучување на граѓан(к)ите во сите фази на подготвување и извршување на буџетот.

**Сигурно финансиско управување** – извршување на буџетот во согласност со ефективна и ефикасна внатрешна контрола, како процес што се применува на сите нивоа на управување со финансиските средства.





# *Буџет на Општина Кочани*

---

Буџетот на Општина Кочани е подготвен според буџетскиот календар, со партиципација на внатрешни (Градоначалник, Совет на Општина Кочани, раководители на сектори и одделенија во Општината) и надворешни учесници (граѓани, здруженија, бизнис-заедница) и во фази на буџетскиот процес.